

Службен гласник

На општина Валандово

Број 3

15 март 2019 година, петок



www.valandovo.gov.mk

СОДРЖИНА

Совет на општина Валандово:

1. Решение за објавување на Завршната сметка на Буџетот на Општина Валандово за 2018 година	10
2. Завршна сметка на Буџетот на Општина Валандово за 2018 година	10
3. Решение за објавување на Одлуката за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Валандово за 2019 година	3
4. Одлука за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Валандово за 2019 година	3
5. Решение за објавување на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на Јавните службеници во ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2019 година	3
6. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на Јавните службеници во ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2019 година	3
7. Решение за објавување на Годишната Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2019 година ...	5
8. Годишна Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2019 година	6
9. Решение за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај на Општина Валандово за 2018 година	9
10. Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај на Општина Валандово за 2018 година	10
11. Решение за објавување на Заклучокот за давање согласност на финансискиот извештај за работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2018 година	10
12. Заклучок за давање согласност на финансискиот извештај за работата на ЈП „Комунален сервис Валандово за 2018 година	10
13. Решение за објавување на Заклучокот за усвојување на Завршните сметки на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за 2018 година	10
14. Заклучок за усвојување на Годишните сметки на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за 2018 година	11
15. Решение за објавување на Заклучокот за усвојување на Завршните сметки на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за 2018 година	10
16. Заклучок за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за 2018 година	11
17. Решение за објавување на Заклучокот за усвојување на Завршните сметки на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за 2018 година	10
18. Заклучок за усвојување на Годишните сметки на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за 2018 година	11
19. Решение за објавување на Заклучокот за усвојување на Завршните сметки на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2018 година	10
20. Заклучок за усвојување на Завршните сметки на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2018 година	11

21. **Решение** за објавување на Решението за разрешување и за предлагање на член на Управниот одбор на Ј.У. Центар за социјална работа Валандово 9
22. **Решение** за разрешување и за предлагање на член на Управниот одбор на Ј.У. Центар за социјална работа Валандово . 9

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Завршната сметка на Буџетот на Општина Валандово за 2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Завршната сметка на Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на дваесет и првата редовна седница, одржана на ден 14.03.2019 година.

Бр.09-306/2 Градоначалник
15.03.2019 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/11, 192/15 и 209/18), член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002)) и член 21 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на дваесет и првата редовна седница, одржана на ден 14.03.2019 година, донесе

ЗАВРШНА СМЕТКА

на Буџетот на Општина Валандово за 2018 година

Член 1

Вкупниот износ на планираните и остварените приходи и расходи во 2018 година изнесуваат:

	планирани	реализирани
I. Вкупни приходи	281.466.000 ден.	192.440.475 ден
Даночни приходи	37.146.000 ден.	19.922.866 ден.
Неданочни приходи	18.720.000 ден.	12.627.714 ден.
Капитални приходи	33.224.000 ден.	6.937.542 ден.
Приходи од дотации	104.586.000 ден.	102.199.232 ден.
Трансфери	42.520.000 ден.	25.460.274 ден.
донации	45.270.000 ден.	25.292.847 ден.
II. Вкупни расходи	281.466.000 ден.	196.149.843 ден
Утврдени намени	279.766.000 ден.	195.773.926 ден.
Резерви	1.700.000 ден.	375.917 ден.

I. Дефицит - 3.709.368 ден.

IV. Финансирање 3.709.368 ден.

Прилив	0	3.709.368 ден.
- Домашно задолжување	0	0
- Странски заем	0	0
Депозит	0	3.709.368 ден.
Одлив		
- отплата на главнина		

Член 2

Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Валандово на 31.12.2018 година претставува разлика од пренесениот вишок на приходи од претходната 2017 година (26.051.326) и дефицит од тековната 2018 година (3.709.368) и изнесува

- Салдо на 31.12.2018 год.	22.341.958 ден.
Салдо основен буџет	5.904.333 ден.
Салдо буџет дотации	11.188.314 ден.
Салдо буџет самофинансирачки активности	1.438.856 ден.
Салдо буџет донации	3.810.455 ден.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет, во износ од 5.904.333 денари, се пренесува како прилив на основниот буџет на Општина Валандово за 2019 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на дотации, во износ од 11.188.314 денари, се пренесува како прилив на буџетот на дотации на Општина Валандово за 2019 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на самофинансирачки активности, во износ од 1.438.856 денари, се пренесува како прилив на буџетот на самофинансирачки активности на Општина Валандово за 2019 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на донации, во износ од 3.810.455 денари, се пренесува како прилив на буџетот на донации на Општина Валандово за 2019 година.

Член 3

Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и извршените расходи по основни намени, се искажани во билансите на приходи и расходи.

Член 4

Во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на Општина Валандово за 2018 година се искажани планираните и извршените расходи по потпрограми, сметки и основни намени.

Член 5

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на Општина Валандово за 2018 годи-

на ќе се објави во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-42/2 Совет на Општина Валандово
14.03.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Валандово за 2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Валандово за 2019 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на дваесет и првата редовна седница, одржана на ден 14.03.2019 година.

Бр.09-306/4 Градоначалник
15.03.2019 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („службен весник на РМ“ бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/11, 192/15 и 209/18), член 36 став 1 точка 2 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 21 став 1 точка 4, член 45, член 48 став 1 и член 99 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на дваесет и првата редовна седница, одржана на ден 14.03.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Валандово за 2019 година

Член 1

Во член 11 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Валандово за 2019 година, бр.08-190/3 од 27.12.2018 година, се вршат следните измени:

- во став 1 алинеја 1 зборот „наменската“ се брише;
- во став 1 алинеја 2 зборовите „од општинскиот буџет“ се бришат;
- во став 2 зборовите „од општинскиот Буџет“ се заменуваат со зборовите „со блок дотации“

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-42/4 Совет на Општина Валандово
14.03.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на Јавните службеници во ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на Јавните службеници во ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2019 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на дваесет и првата редовна седница, одржана на ден 14.03.2019 година.

Бр.09-306/10 Градоначалник
15.03.2019 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 88 став 3 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово и член 9 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Валандово за 2019 година, бр.08-190/3 од 27.12.2018 година, Советот на Општина Валандово на дваесет и првата редовна седница, одржана на ден 14.03.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници во Јавната Општинска Установа-Детска градинка „Калинка“ Валандово за 2019 година

Член 1

Вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници во Јавната Општинска Установа-Детска градинка „Калинка“ Валандово, за периодот од 01.01.2019 година до 31.08.2019 година изнесува 77,24 денари, а за периодот од 01.09.2019 година до 31.12.2019 година изнесува 81,10 денари.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“, а ќе се применува со

исплата на плата за месец февруари 2019 година.

Бр.08-42/10 Совет на Општина Валандово
14.03.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Годишната
Програма за изградба, реконструкција и
одржување на локалните патишта и улици
во Општина Валандово во 2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Годишната Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2019 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на дваесет и првата редовна седница, одржана на ден 14.03.2019 година.

Бр.09-306/11 Градоначалник
15.03.2019 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 14 став 4 од Законот за јавните патишта („Сл. Весник на РМ“ бр.84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16) член 62 во врска со член 22 став 1 точка 4 од Законот за локалната самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 12 и член 45, во врска со член 15 став 1 точка 4 од Статутот на општина Валандово, Советот на општина Валандово на дваесет и правата редовна седница, одржана на ден 14.03.2019 година, донесе

ГОДИШНА ПРОГРАМА

За изградба, реконструкција, одржување и
заштита на локалните патишта и улици во
општина Валандово во 2019 година

I

Со оваа Програма се утврдува обемот на работа, средствата за изградба, одржување, реконструкција и заштита на локалните патишта и улици во општина Валандово во 2019 година, нивниот распоред и начинот на користење.

II

За реализација на Програмата за изградба, одржување, реконструкција и заштита на локалните патишта и улици во општина Валандово во 2019 година, општината ги планира следните средства:

1. Средства од Агенција за државни патишта
..... 2.800.000,00 ден.

2. Средства од Буџетот на општина
Валандово 250.000,00 ден.

Вкупно приходи: 3.050.000,00 ден.

III

Средствата од Точка 2 на оваа Програма ќе се употребат за следната намена:

I – ИНВЕСТИЦИОНА ГРАДБА

1. ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ

Марвинци

1.Улица КП бр.1838/1 КО Марвинци, должина 325,0м, ширина 4,0м и должина 212,0м, ширина 3,50м. 3.050.000,00 ден.

Вкупно инвестициона градба на улици 3.050.000,00 ден.

Доколку по спроведувањето на постапка за јавна набавка, за реализација на планираната изградба, се постигне цена пониска од средствата кои се планирани со Програмата и доколку во текот на годината се обезбедат дополнителни средства за изградба, одржување, реконструкција и заштита на локалните патишта и улици во општина Валандово, соодветно ќе се изврши дополнување на оваа програма.

IV

Програмата влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на општина Валандово“.

Бр.08-42/11 Совет на Општина Валандово
14.03.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот
за усвојување на Годишниот извештај на
Општина Валандово за 2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Годишниот извештај на Општина Валандово за 2018 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на дваесет и првата редовна седница, одржана на ден 14.03.2019 година.

Бр.09-306/3 Градоначалник
15.03.2019 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 34 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/11, 192/15 и 209/18), член 36 став 1 точка 2 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 21 став 1 точка 4, член 45 и 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на дваесет и првата редовна седница, одржана на ден 14.03.2019 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишниот Извештај на Општина Валандово за 2018 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Годишниот извештај на Општина Валандово за 2018 година.

Составен дел на Годишниот извештај се:

- вовед;
- годишна сметка;
- извештај за реализацијата на инвестиционите програми, наменските, капиталните и блок дотациите;
- извештај за користење на финансиските средства од постојната и тековната резерва и
- извештај од одговорниот сметководител со кој ја потврдува точноста и веродостојноста на годишната сметка.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-42/3 Совет на Општина Валандово
14.03.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање согласност на финансискиот извештај за работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање согласност на финансискиот извештај за работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2018 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на дваесет и првата редовна седница, одржана на ден 14.03.2019 година.

Бр.09-306/5 Градоначалник
15.03.2019 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 29 и член 48 став 1 од Статутот на општина Валандово, Советот на општина Валандово на дваесет и првата редовна седница одржана на ден, 14.03.2019 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

За давање согласност за финансискиот извештај за работата на Ј.П. „Комунален сервис“ Валандово за 2018 година

1. **СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ** на Финансискиот извештај за работата на Ј.П. „Комунален сервис“ Валандово за 2018 година, кој Управниот одбор на Ј.П. „Комунален сервис“ Валандово го има усвоено со Одлука бр.02-120/4 од 05.03.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Валандово“.

Бр.08-42/5 Совет на Општина Валандово
14.03.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Завршните сметки на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за 2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Завршните сметки на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за 2018 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на дваесет и првата редовна седница, одржана на ден 14.03.2019 година.

Бр.09-306/6 Градоначалник
15.03.2019 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 21 став 1 точка 31, член 45 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дваесет и првата

редовна седница, одржана на ден 14.03.2019 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Завршните сметки на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за 2018 година

1. **СЕ УСВОЈУВААТ** Завршните сметки на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за 2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-42/6 Совет на Општина Валандово
14.03.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Завршните сметки на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за 2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Завршните сметки на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за 2018 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на дваесет и првата редовна седница, одржана на ден 14.03.2019 година.

Бр.09-306/7 Градоначалник
15.03.2019 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 21 став 1 точка 31, член 45 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дваесет и првата редовна седница, одржана на ден 14.03.2019 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Завршните сметки на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за 2018 година

1. **СЕ УСВОЈУВААТ** Завршните сметки на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за 2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-42/7 Совет на Општина Валандово
14.03.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на Завршните сметки на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за 2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Завршните сметки на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за 2018 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на дваесет и првата редовна седница, одржана на ден 14.03.2019 година.

Бр.09-306/8 Градоначалник
15.03.2019 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 21 став 1 точка 31, член 45 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дваесет и првата редовна седница, одржана на ден 14.03.2019 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Завршните сметки на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за 2018 година

1. **СЕ УСВОЈУВААТ** Завршните сметки на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за 2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-42/8 Совет на Општина Валандово
14.03.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за усвојување на
Завршните сметки на ЈОУДГ „Калинка“
Валандово за 2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за усвојување на Завршните сметки на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2018 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на дваесет и првата редовна седница, одржана на ден 14.03.2019 година.

Бр.09-306/9 Градоначалник
15.03.2019 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 116 став 1 алинеја 4 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18), член 36 став 1 точка 9 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 21 став 1 точка 31, член 45 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дваесет и првата редовна седница, одржана на ден 14.03.2019 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Завршните сметки на
ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2018 година

1. **СЕ УСВОЈУВААТ** Завршните сметки на Јавната општинска установа-Детска градинка „Калинка“ Валандово за 2018 година, предложени од Управниот одбор на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово со Одлука бр.02-45/4 од 26.02.2019 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-42/9 Совет на Општина Валандово
14.03.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за
разрешување и за предлагање на член
на Управниот одбор на Ј.У. Центар за
социјална работа Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Решението за разрешување и за предлагање на член на Управниот одбор на Ј.У. Центар за социјална работа Валандово, што Советот на Општина Валандово го донесе на дваесет и првата редовна седница, одржана на ден 14.03.2019 година.

Бр.09-306/12 Градоначалник
15.03.2019 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на РМ бр. 79/2009, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 51/18), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 42 и член 50 став 2 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на дваесет и првата редовна седница, одржана на ден 14. 03.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за разрешување и за предлагање на член на
Управниот одбор на Ј.У. Центар за социјална
работа-Валандово

1. Драган Чочков **СЕ РАЗРЕШУВА** од член на Управниот одбор на Ј.У.Центар за социјална работа-Валандово, предложен од Советот на Општина Валандово, поради негово вработување во Јавната установа и доаѓање во состојба на судир на интереси.

2. За член на Управниот одбор на Ј.У.Центар за социјална работа-Валандово, Советот на Општина Валандово ја предлага

- Олгица Стојанова

3. Ова Решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-42/12 Совет на Општина Валандово
14.03.2019 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

